



И ПОКРАЈ ЗАБРАНИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ ЧЕСТВУВАА ЗА ЈАНЕ

Македонците во Бугарија на 24 април беа спречени чествувањето по повод 90 години од смртта на Јане Сандански да го одржат кај Рожденскиот манастир. Тие се собраа пред споменикот на овој револуционер во Мелник, бидејќи, како што велат, ова место претходно го зафатиле други организатори, односно бугарската новинска агенција "Фокус" и Здружението "Сите Бугари заедно". Со нивни автобуси на гробот на Сандански пристигнале "честувачи" со бугарски знамиња и со партиски обележја на ВМРО на Красимир Каракачанов, која се сметала за наследник на врховистичката ВМРО. Проблеми со домаќините имале и членовите на КУД "Мирче Ацев" од Скопје, кои бугарската полиција четири часа ги држела на граничниот премин.

Организаторите од ОМО ПИРИН сепак положили цвеќе на гробот на Сандански, полицијата не ги спречила во тоа, но ги советува да не ги веат македонските знамиња. Напнатоста меѓу македонските организации и бугарската ВМРО преминала во расправија, така што едните обвинувале дека ја продале македонската кауза, а другите дека измислуваат македонска нација и си ги негираат бугарските корени.

Гробот на Сандански го посетија и делегации од Министерството за надворешни работи на РМ и македонската Амбасада во Софија.

На 23 април чествување одржа ОМО - Илинден, на кои им беше дозволен собир кај Рожденскиот манастир.

Сепак, и двата дена помина со провокации, делење пропагандни материјали и дофрлање погрдни зборови кон присутните Македонци, од страна на активистите на бугарските националистички организации.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА ФОРМИРАА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА



Македонците од Албанија ќе учествуваат на претстојните парламентарни избори во Албанија со своја политичка партија, соопшти претседателот на здружението "Преспа" од Албанија, Ефтим Митревски, на трибината која беше одржана во црквата "Св. Кирил и Методи" во Њу Џерси, САД. Митревски истакна дека, според официјалниот попис, во Албанија има само 5.000 Македонци, но според сознанијата на здружението "Преспа" ги има најмалку 150.000. Тој очекува на претстојните парламентарни избори Македонците да освојат барем две пратенички места во албанскиот парламент. Новата политичка партија на Македонците, која минатата недела беше промовирана во САД, ќе се вика Македонска алијанса за европска интеграција. За симбол го има шеснаесеткракото сонце и 22 ѕвезди како симбол на членките на Европската унија. Партијата се обидува да ги собере во своите редови сите Македонци кои членуваат во разни здруженија и политички партии во Албанија.

СТО ГОДИНИ ОД СМРТТА НА НИКОЛА КАРЕВ



На 27 април се навршија сто години од херојската смрт на револуционерот, организатор на Илинденското востание и претседател на Крушевската Република, еден од корифеите на македонското ослободително движење, Никола Карев. Како припадник на плејадата македонски револуционери од крајот на XIX и почетокот на XX век, тој

на најдоблесен начин ги разбра и оплоди револуционерните идеи на својата епоха и ги изрази и интегрира ослободителните стремежи на македонскиот народ. Никола Карев е роден на 10 ноември 1877 година во Крушево и растел во тешко историско време, неподносливи општествено-политички и економско-социјални услови во државата. Чувствувајќи ја горчината на мрачното османлиско владеење, сè тоа оставило неизбришливи траги и длабоко се врежало во неговата свест, што беше причина за пресудното определување да ѝ служи на светата борба на својот народ за слобода и човечки правдини.